



СИГАЛ Лајф А.Д. Скопје
бул. Илинден 1, 1000 Скопје
Тел. (02) 3288 820, Факс (02) 3215 128
E-mail: life@sigal.com.mk, www.sigal.com.mk

Полиса	 Број на полиса		
Договарач на осигурувањето	 Презиме и име или назив на правен субјект		
Адреса	 Адреса (поштенски број, место, улица, куќен број)	 Место и држава на основање/регистрација на правниот субјект	
Податоци за место на раѓање	 Датум на раѓање	 Место и држава на раѓање	
ЕМБГ/ЕДБ	 Матичен број Се согласувам целата комуникација по однос на наведеното барање да се води по електронски пат на наведената e-mail адреса	 E-mail ☐ Да ☐ Не	 Мобилен телефон
Податоци за сметката	 Назив на банката	 Број на денарска сметка	

„Изјавувам под морална, кривична и материјална одговорност дека (со означување на соодветното поле за избор и наведување на потребните информации)“

1. не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со носител на јавна функција; ☐ Не
2. сум носител на јавна функција (наведете ја функцијата) и/или лице поврзано со носител на јавна функција (наведете ја функцијата). ☐ Да

Причина за откуп на полисата за осигурување на живот:

(наведете ја причината)

Дополнителни прашања за осигуреникот и корисникот (FATCA)

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Дали осигуреникот има државјанство од САД? | ☐ Да | ☐ Не |
| 2. Дали осигуреникот е даночен обврзник во САД? | ☐ Да | ☐ Не |
| 3. Дали правниот субјект, во својство на договорувач или корисник на осигурувањето има заеднички капитал или е здружен со некој правен субјект регистриран во САД?
(доколку е, да се достави Извод од Трговски регистар) | ☐ Да | ☐ Не |
| 4. Доколку имате поврзаност со САД наведете US TIN number | <input type="text"/> | |
| 5. Дали правниот субјект, во својство на договорувач или корисник на осигурувањето е даночен обврзник во САД? | ☐ Да | ☐ Не |
| 6. Дали некој од сопствениците на правниот субјект во својство на договорувач или корисник на осигурувањето, кој има сопственички удел поголем од 10% во земјите без IGA договор или повеќе од 25% во земјите со IGA договор е даночен обврзник во САД? | ☐ Да | ☐ Не |
| 7. Дали правниот субјект, во својство на договорувач или корисник на осигурувањето е финансиска институција? | ☐ Да | ☐ Не |

Потребна документација:

- Оригинален примерок од полисата за осигурување на живот
- Фотокопија од личната карта на договорувачот
- Фотокопија од трансакциската сметка на име на договорувачот

Напомена:

Наведените документи и одговори на прашањата во ова барање се задолжителни при пријавување на барањето за исплата на штета.

Согласен/на сум моите лични податоци наведени во овој документ да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на СИГАЛ Лајф а.д Скопје, како и да се изврши пренос на моите лични податоци во други држави кои се членки на ЕУ или други држави кои не се членки на ЕУ, а по претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Запознат/а сум дека наведените податоци претставуваат деловна тајна согласно законот за заштита на личните податоци, Законот за супервизија на осигурувањето и другите законски и подзаконски акти. Изјавувам дека наведените податоци се точни.

Начин на пријава на штета (заокружете) :

- а) по пошта б) во просториите на Друштвото в) електронска пошта г) друго _____